



# НОВИОТ DACIA SANDERO

Ценовник за возило

8/1/2021

ОПРЕМА	КОД	ГОРИВО	МОТОР	kW (KS)	CO <sub>2</sub> (g/km)	ЦЕНА(ЕВРА)	ЦЕНА (ДЕНАРИ)
ESSENTIAL	EST MG 6U S	БЕНЗИН	1.0 SCe 65	49 (66)	120	11,550 €	716.100,00 ден
COMFORT	CMF MG 6U S	БЕНЗИН	1.0 SCe 65	49 (66)	120	12,600 €	781.200,00 ден

Ценовникот важи до објава на нов ценовник. Аутомотив груп го задржува правото за промена на информации наведени во ценовникот.

За детални информации обратете се во Аутомотив груп.

Цените и описот на опремата се информативни. Го задрѓуваме правото на измени.

Аутомотив груп ДООЕЛ, Скупи бр.14



# НОВИОТ DACIA SANDERO

Ценовник на дополнителна опрема

ПАКЕТИ	КОД	ESSENTIAL	COMFORT	ЦЕНА (ДЕНАРИ)
<b>Пакет КЛИМА</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Клима уред</li><li>ECO гас за клима</li></ul>	PCV46	500 €	-	31,000.00 ден
<b>Пакет УДОБНОСТ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Возачко седиште прилагодливо по висина со потпирач за рака</li><li>Управувач прилагодлив по висина и длабочина</li></ul>	PCV94	400 €	-	24,800.00 ден
<b>Пакет CITY (1)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Картица "слободни раце"</li><li>Систем за помош при паркирање назад</li></ul>	PCV24	-	450 €	27,900.00 ден
<b>Пакет СИГУРНОСТ (2)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Систем за помош при паркирање напред и назад</li><li>Камера за возење назад</li><li>Систем за контрола на мртв агол</li></ul>	PCV96	-	500 €	31,000.00 ден
<b>СИГУРНОСТ И ПОМОШ ВО ВОЗЕЊЕ</b>				
Светла за магла напред	MEGL	200 €	S	12,400.00 ден
Систем за помош при паркирање назад	ITPK1	400 €	400 €	24,800.00 ден
Камера за возење назад (3)	RRCAM	-	450 €	27,900.00 ден
<b>УДОБНОСТ</b>				
Автоматски клима уред	CA02	-	450 €	27,900.00 ден
<b>МУЛТИМЕДИЈА</b>				
<b>Пакет МУЛТИМЕДИЈА Essential (3)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Мултимедиски систем Media Display 20 cm (8") со екран чувствителен на допир, Радио DAB, Bluetooth, USB, AUX, со функција за поврзување со апликации Android Auto™ и Apple CarPlay™ со функции handsfree и команди на управувач</li><li>Аналоген мерач со TFT екран</li></ul>	PCV32	500 €	-	31,000.00 ден
<b>ДОДАТОЦИ</b>				
Алуминиумски тркала 41 cm (16") AMARIS	ALU16 RDIF31	-	450 €	27,900.00 ден
Резервно тркало	RSEC01	150 €	60,00 €	9,300.00 ден

## НАПОМЕНИ

- (1) Не е достапно во комбинација со пакет СИГУРНОСТ
- (2) Не е достапно во комбинација со пакет CITY
- (3) Задолжително со ITPK1



# НОВИОТ DACIA SANDERO

Ценовник на дополнителна опрема

БОИ И НАВЛАКИ

НАВЛАКИ	КОД	ESSENTIAL	COMFORT	ЦЕНА (ДЕНАРИ)
Навлака од ткаенина Essential во комбинација црна/сива	DRAP02	S	-	-
Навлака од ткаенина Comfort во комбинација црна/сива	DRAP03	-	S	-
<b>ВНАТРЕШНОСТ</b>				
Темна сива внатрешност	HARM01	S	-	-
Црна внатрешност	HARM02	-	S	-

БОИ НА КАРОСЕРИЈА	КОД	ESSENTIAL	COMFORT	ЦЕНА (ДЕНАРИ)
<b>ОБИЧНА БОЈА</b>				
Ледено бела	369	0	0	0
<b>МЕТАЛИК БОЈА</b>				
Бисерно ЦРНА	676	600 €	600 €	37,200.00 ден
Comete СИВА	KNA	600 €	600 €	37,200.00 ден
Highland СИВА	KQA	600 €	600 €	37,200.00 ден
Moonstone СИВА	KQF	600 €	600 €	37,200.00 ден
Fusion ЦРВЕНА	NPI	600 €	600 €	37,200.00 ден
Iron СИНА	RQH	600 €	600 €	37,200.00 ден

ПРОДОЛЖЕНА ГАРАНЦИЈА				
5 години или 100000км		191 €		11,842.00 ден

--не е достапно

S = сервиска опрема



# НОВИОТ DACIA SANDERO

Сериска опрема

## СЕРИСКА ОПРЕМА ESSENTIAL

### СИГУРНОСТ И ПОМОШ ВО ВОЗЕЊЕ

Систем против блокирање на тркала (ABS)  
Систем за контрола на стабилност на возилото (ESP)  
Систем за помош при качување по нагорнини (HSA)  
Систем за автоматско кочење во случај на потреба (AEBS)  
Систем за предупредување при фронтален удар  
Електричен серво управувач  
Систем Stop&Start  
Предни воздушни перничииња за возач и совозач  
Странични воздушни завеси + воздушни завеси  
Можност за исклучување на совозачко воздушно перниче  
Потпирачи за глава на сите седишта  
Фиксни предни безбедносни ремени  
Безбедносни ремени со затегнувачи и ограничувачи на затегнувачка сила  
Предупредување за незакопчани безбедносни ремени на сите седишта  
Безбедносни ремени назад во три точки  
Седишта со Isofix прицврстувачи  
Патен компјутер  
3,5" црно бел LCD монитор помеѓу мерачи со TFT технологија  
Регулатор и ограничувач на брзина  
Мерач на брзина во км на час  
Индикатор за промена на брзина  
Автоматско вклучување на светла  
Надворешни ретровизори со мануелно прилагодување  
Странични покажувачи на насока  
Автоматско вклучување на светлосен сигнал во случај на судир или нагло кочење  
2 светла за возење назад  
Трето стоп светло  
Рачно затемнување на внатрешен ретровизор  
Систем за повик во случај на итност  
Систем за контрола на притисок во гуми  
Засштита на дисковите за кочење од надворешни честички  
Филтер за тврди честички  
Централно заклучување со далечинско управување  
Само-заклучување на возилото во возење

### УДОБНОСТ

Систем за греење со циркулација на воздух  
Возачко седиште прилагодливо по должина и лумбално  
Управувач прилагодлив по висина  
Електрични предни стакла  
Потпирач на задна клупа деллив во однос 1/3-2/3  
Греење на задно стакло  
Фиока на средина со отвор за ситни работи  
Простор за складирање ситни работи пред рачка за менувач  
Фиксна средна кутија без потпирач за рака со два држачи за чажи  
Затворена ладена фиока пред совозач  
12V приклучок напред

### ДИЗАЈН

Предни ECO LED светла со дневни светла во облик Y  
Управувач под тврда пена со хромиран дел на средината  
Хромирани рабови на отворите за вентилација  
Браници во боја на каросерија  
Ретровизори и надворешни рачки на вратите во црна боја  
В столб меѓу вратите во црна боја  
Тепих во багажен дел  
Осветлување во багажен дел  
Затемнето задно стакло  
Тапацир Essential ткаенина во сиво/црна боја  
Темносива внатрешност  
Челични тркала со украсни покривачи на тркалата 38 cm (15") ELMA

### МУЛТИМЕДИЈА

Радио Media Control со функции MP3, Bluetooth, AUX, USB, DAB и функција за поврзување со апликации Android Auto™ и Apple CarPlay™  
Можност за поврзување со 4G мрежа

### ДОДАТОЦИ

Сет за поправка на гума



# НОВИОТ DACIA SANDERO

Сериска опрема

## СЕРИСКА ОПРЕМА COMFORT

Дополнително на опрема ESSENTIAL

### СИГУРНОСТ И ПОМОШ ВО ВОЗЕЊЕ

LED светла за магла напред  
Електрично прилагодливи и греени ретровизори  
Сензор за дожд

### УДОБНОСТ

Клима уред  
Возачко седиште прилагодливо по висина со потпирач за рака  
Управувач прилагодлив по висина и длабочина  
Електрични предни стакла - импулсно кај возачот  
Електрични задни стакла  
Преклоплив штитник од сонце за возачи отворен  
штитник со огледало и џеб за картички кај совозач  
Приклучок од 12 V во вториот ред седишта  
и дополнителен USB приклучок на средишната конзола

### ДИЗАЈН

Управувач и рачка на менувач од вештачка кожа  
Хромирана рачка на менувач  
Декоративни елементи од ткаенина на инструмент таблата и  
предните врати  
Ретровизори и надворешни рачки на менувач во боја на каросерија  
Хромирани рабови на светлата за магла  
Џебови на предните седишта на задниот дел  
Држач за рака на совозачка страна  
Тапаџир Comfort во комбинација црна/сива боја  
Внатрешност во црна боја  
Челични тркала 38 cm (15") Flexwheel SORANE

### МУЛТИМЕДИЈА

Мултимедиски систем Media Display 20 cm (8") со екран  
чувствителен на допир , Радио DAB, Bluetooth, USB, AUX, функции  
со можност за поврзување на апликации Android Auto™ и Apple CarPlay™  
со опции handsfree и команди на управувач



# НОВИОТ DACIA SANDERO

## Технички карактеристики

<b>ТИП НА МОТОР</b>	<b>B4D</b>
<b>КОМЕРЦИЈАЛНО ИМЕ</b>	<b>1.0 SCe 65*</b>
Деполуциска норма	EURO 6DFull
Гориво	БЕНЗИН
<b>МОТОР</b>	
Зафатнина (cm <sup>3</sup> )	999
Вртежи (mm)	71x84,1
Број на цилиндри	3
Степен на компресија	11.1
Вкупен број на вентили	12
Најголема сила kW (KS)	49 (66)
Број на вртежи при најголема сила (okr/min)	6300
Најголема вртежен момент (Nm)	95
Број на вртежи при најголем вртежен момент (tr/min)	3600
Тип на вбризгување	Multi point
Катализатор	Сериски
<b>МЕНУВАЧ</b>	
Тип на менувач	Рачен
Број на степени	5
<b>УПРАВУВАЊЕ</b>	
Ø вртења (m)	10.53
Број на вртења на управувач	3.25
<b>СУСПЕНЗИЈА</b>	
Вид на суспензија напред	Pseudo Mc-Pherson со трокраки ремени
Вид на суспензија назад	Осовина во облик на биквата Н со програмирано деформирање - спирални пружини
<b>ТРКАЛА И ГУМИ</b>	
Тркала	6J15
Гуми	185/65 R15 88H
<b>КОЧЕЊЕ</b>	
ABS + AFU	Сериски
Напред: дискови (mm)	(DV) 258 / 22
Назад: бубањ (")	(T) / 8
<b>ПЕРФОРМАНСИ</b>	
Најголема брзина (km/h)	158
0 - 100 km/h (s)	16.7
<b>ПОТРОШУВАЧКА - WLTP</b>	
Комбинирано возење (l/100km)	5.3
<b>ЕМИСИЈА - WLTP</b>	
CO <sub>2</sub> (g/km)	120
CO (g/km)	0.3077
THC (g/km)	-



# НОВИОТ DACIA SANDERO

## Технички карактеристики

<b>ТИП НА МОТОР</b>	<b>B4D</b>
<b>КОМЕРЦИЈАЛНО ИМЕ</b>	1.0 SCe 65*
<b>ЕМИСИЈА - WLTP</b>	
NOx (g/km)	0.0265
Број на честици (x1011)	-
NMHC (g/km)	0.0294
Емисија на честици (g/km)	-
<b>РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО</b>	
Зафатнина (литри)	50
<b>МАСА</b>	
Маса на празно возило	1014 - 1036
Носивост	442 / 485
Најголема дозволена маса на возилото	1477 - 1514
Најголема мас на приколка со кочници / без кочници	980 / 540-555
Најголема дозволена маса во возење	2457 - 2494

- = податоците не се достапни во моментот

\* Без функција ECOMODE

\*\* ECO-G - Возило со фабрички вграден плински уред